



# СЛУЖБЕ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издавања бр. 1032-Т-220 за огласи 1032-Т-221.

Среда, 29 август 1956

БЕЛГРАД

БРОЈ 36

ГОД. XII

Цена на овој број е 30 дина - претплата за 1956 година изнесува 1500.— дина., а за странство 2200.— динари. — Редакција: Улица Краљевина Марка бр. 9 - Телефони: Редакција 28 838, Администрација 26 276. Пролажно одделение 22-619. Тел. централа 28 016.

481.

Врз основа на членот 7 став 2 и членот 9 од Законот за воените поморски знамиња на Федеративна Народна Република Југославија и за командните и ранговните знамиња („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/56), пропишувам

## П РА В И Л Н И К ЗА КОМАНДНИТЕ ЗНАМИЊА И ПЛАМЕНЦИ И ЗА РАНГОВНИТЕ ЗНАМИЊА ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ВОЕНА МОРНАРИЦА

### I. Општи одредби

#### Член 1

Освен воените поморски знамиња востановени со Законот за воените поморски знамиња на Федеративна Народна Република Југославија и за командните и ранговните знамиња, во Југословенската воена морнарица постојат и командни знамиња, пламенци и рангови знамиња, кои се востановуваат со овој правилник, и кои бродовите на Југословенската воена морнарица ги веат според одредбите на овој правилник.

#### Член 2

Командните знамиња се:

- 1) знамето на државниот секретар за работи на народната одбрана;
- 2) знамето на командантот на воената морнарица;
- 3) знамето на адмирал на флота;
- 4) знамето на адмирал;
- 5) знамето на вицеадмирал;
- 6) знамето на контраадмирал.

#### Член 3

Пламенците се:

- 1) пламенецот на командант на флотила односно на командант на бригада на воени бродови;
- 2) пламенецот на командант на дивизион;
- 3) пламенецот на командант на одред;
- 4) пламенецот на најстариот командант на сидриште;
- 5) пламенецот на командант на брод.

#### Член 4

Ранговните знамиња се:

- 1) ранговното знаме на претседателот на Сојузната народна скупштина;
- 2) ранговното знаме на членовите на Сојузниот извршен совет и на претседателите на собранјата на народните републики;
- 3) ранговното знаме на ополномоштен претставник на Федеративна Народна Република Југославија;
- 4) ранговните знамиња на генерал, на генерал на армија, на генералполковник, на генералпотполковник и на генералмајор.

### II. Командни знамиња

#### Член 5

Знамето на Претседателот на Републиката востановено со членот 7 став 1 од Законот за воените поморски знамиња на Федеративна Народна Република Југославија и за командните и ранговните знамиња, е командно знаме што го веа бродот на воената морнарица на кој се наоѓа Претседателот на Републиката.

#### Член 6

Знамето на државниот секретар за работи на народната одбрана го веа бродот на воената морнарица на кој се наоѓа државниот секретар за работи на народната одбрана.

Знамето на командантот на воената морнарица го веа бродот на воената морнарица на кој е вкрцан командантот на воената морнарица.

Знамето на адмирал на флота, на адмирал, на вицеадмирал односно на контраадмирал го веа бродот на воената морнарица на кој е вкрцан адмирал на флота, адмирал, вицеадмирал односно контраадмирал.

#### Член 7

Знамето на државниот секретар за работи на народната одбрана е во бела боја, во форма на квадрат, со пораб што се состои од сино-бело-црвени пруги вертикално положени на рабовите од знамето. Широчината на поработ изнесува четири широчини на пругата, а широчината на секоја пруга изнесува дваесетдеветти дел од должината на знамето. Распоредот на пругите според боите во поработ е сино-бело-црвено, така што во секој надворешен агол од поработ да се наоѓа син квадрат чии страни се рамни со широчината на пругата. Во аглите на поработ пругите се спојуваат под прав агол. Во средината на белото поле од знамето се наоѓа државен грб. Височината на грбот од неговиот долни раб до врвот на ѕвездата изнесува две третини од височината на знамето.

#### Член 8

Знамето на командантот на воената морнарица е во бела боја, во форма на квадрат, со пораб што е истоветен со поработ на знамето на државниот секретар за работи на народната одбрана.

Во средината на белото поле на знамето се наоѓа стилизирано адмиралитетско сидро во црвена боја. Над сидрот се наоѓа црвена петокрака ѕвезда чии краци имаат тесен жолт пораб. Височината на сидрот и на петокраката ѕвезда, мерено од врвот на ѕвездата до дното на сидрот, изнесува две третини од должината на знамето.

#### Член 9

Знамето на адмирал на флота е во бела боја, во форма на квадрат, со пораб што е истоветен со поработ на знамето на командантот на воената морнарица.

Во средината на белото поле од знамето се наоѓа стилизирано адмиралитетско сидро во сина боја. Височината на сидрот изнесува три петини од должината на знамето.

#### Член 10

Знамето на адмирал е во бела боја, во форма на квадрат, со пораб што е истоветен со поработ на знамето на адмирал на флота.

Во горниот лев агол од белото поле се наоѓа адмиралитетско сидро во жолта боја. Растојанието на сидрот од внатрешниот горни и од левиот раб на поработ на знамето изнесува до две широчини на пругите во поработ. Височината на сидрот изнесува осум, а широчината шест широчини на пругите во поработ.

#### Член 11

Знамето на вицеадмирал е во црвена боја во форма на квадрат, со пораб. Поработ и сидрот на

знамето се истоветни со поработ и сидрот на знамето на адмирал.

#### Член 12

Знамето на контраадмирал е во сина боја, во форма на квадрат, со пораб. Поработ и сидрот на знамето се истоветни со поработ и сидрот на знамето од претходниот член.

### III. Пламенци

#### Член 13

Пламенец вее бродот на воената морнарица на кој е вкrcан офицер на воената морнарица од соодветна положба.

Ако на положбата на командант на флотила односно на командант на бригада на воени бродови се наоѓа контраадмирал, воениот брод на кој е вкrcан контраадмиралот, наместо пламенецот на командантот од членот 3 став 1 на овој правилник, го вее знамето на контраадмиралот.

Пламенецот на командант на брод го вее секој брод на воената морнарица чиј командант е офицер на воената морнарица.

#### Член 14

Пламенецот на командант на флотила односно на командант на бригада на воени бродови е во сина боја, во триаглеста форма, а врвот му е исечен во вид на ластовичина опашка. Исечокот допира до половината од должината на пламенецот. Односот на височината и должината е едно спрема две.

Во левиот горни агол се наоѓа адмиралитетско сидро во жолта боја чија форма е истоветна со сидрот на знамето на адмирал. Височината на сидрот изнесува три десетини од височината на пламенецот и е спуштено од горниот раб за половина од својата височина. Широчината на сидрот изнесува три четвртини од височината на сидрот и тоа е оддалечено од левиот раб на пламенецот за половина од својата широчина.

#### Член 15

Пламенецот на командант на дивизион е во бела боја, во триаглеста форма, со пораб во сина боја кон косите страни. Основата на триаголот нема пораб. Широчината на поработ изнесува една десетина од основата на триаголот. Односот на височината и должината на пламенецот е едно спрема две.

Во белото поле покрај основата на триаголот се наоѓа адмиралитетско сидро во боја и форма како сидрот од знамето на адмирал. Височината на сидро то изнесува една третина од основата на триаголот и тоа е оддалечено од таа основа за половина од својата широчина.

#### Член 16

Пламенецот на командант на одред е во црвена боја, во триаглеста форма. Односот на височината и должината на пламенецот е едно спрема две.

Во црвеното поле покрај основата на триаголот се наоѓа адмиралитетско сидро во боја, форма и големина како сидрот на пламенецот на командант на дивизион.

#### Член 17

Пламенецот на најстариот командант на сидриште според бојата, формата и големината е истоветен со пламенецот на командант на дивизион, освен што има пораб во црвена боја.

#### Член 18

Пламенецот на командант на брод е тесна црвена врвца во триаглеста форма, на чии врв се наоѓа сино-бело-црвена реса. Односот на основата на триаголот спрема должината е едно спрема четириесет. Покрај основата на триаголот се наоѓа југословенско државно знаме чиј однос на широчината спрема должината е едно спрема едно и пол и е одвоено од црвената врвца со тесен бел раб. На средината на белото поле на државното знаме се наоѓа црвена петокрака ѕвезда со венец, која во сè и одговара на петокраката ѕвезда на знамето на воената морнарица.

### IV. Рангови знамиња

#### Член 19

Ранговните знамиња од членот 4 точ. 1, 2 и 4 од овој правилник ги вее бродот на воената морнарица кога на него се наоѓаат лица со соодветна положба односно генерал со соодветен чин.

Ранговното знаме на ополномоштенит претставник на Федеративна Народна Република Југославија го вее бродот на воената морнарица во внатрешните морски води, односно во територијалното море на странска држава кога на бродот во званична мисија се наоѓа амбасадорот или пратеникот на Федеративна Народна Република Југославија кој во таа држава е акредитиран.

#### Член 20

Ранговното знаме на претседателот на Сојузната народна скупштина е знаме во државни бои: сино-бело-црвено, во форма на квадрат, со државен грб во средината. Височината на грбот од неговиот долни раб до врвот на ѕвездата изнесува две третини од страната на знамето.

#### Член 21

Ранговните знамиња на членовите на Сојузниот извршен совет и на претседателите на собранијата на народните републики е знаме во државни бои: сино-бело-црвено, во форма на квадрат, со петокрака ѕвезда и тркалест венец во средината. Петокраката ѕвезда е во црвена боја со жолт раб, а венецот е во жолта боја. Полупречникот на тркалестиот венец изнесува една четвртина од должината на страната на знамето.

#### Член 22

Ранговното знаме на ополномоштените претставници на Федеративна Народна Република Југославија е истоветно со државното знаме, со таа разлика што петокраката ѕвезда на ранговното знаме има раб во жолта боја. Односот на височината спрема должината на знамето е едно спрема едно и пол.

#### Член 23

Ранговните знамиња на генералите се во бела боја, во форма на квадрат со соодветен број петокраки црвени ѕвезди на белото поле, и тоа:

- 1) знамето на генерал има пет ѕвезди, во секој агол по една и една во средината на полето;
  - 2) знамето на генерал на армија има четири ѕвезди, во секој агол по една;
  - 3) знамето на генералполковник има три ѕвезди, по дијагоналата од горниот лев до долниот десен агол;
  - 4) знамето на генералпотполковник има две ѕвезди, една во левиот горни и една во десниот долни агол;
  - 5) знамето на генералмајор има една ѕвезда во левиот горни агол.
- Пречникот на ѕвездиниот надворешен круг изнесува две деветини од страната на квадратот, а центарот на ѕвездите што се положени во аглие на знамето е оддалечен од соседните рабови на знамето за една петина од страната на квадратот. Средната ѕвезда на знамето од претходниот став точ. 1 и 3 се наоѓа на пресекот на дијагоналите.

### V. Други одредби

#### Член 24

Кога на воен брод се наоѓа лице што има право на определено командно и рангово знаме, воениот брод го вее командното знаме што му припаѓа на тоа лице според положбата.

Кога на воениот брод се наоѓаат повеќе лица што имаат право на определени командни односно рангови знамиња, воениот брод го вее само според рангот најстарото командно односно рангово знаме. Покрај најстарото командно знаме може да се вее и најстарото рангово знаме, освен ако бродот го вее командното знаме на Претседателот на Републиката.

#### Член 25

Со влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат прописите што се во спротивност со неговите одредби.

## Член 26

Овој правилник влегува во сила по истекот на 30 дена од денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 485  
25 јули 1956 година  
Белград

Врховен командант  
на вооружените сили  
Маршал на Југославија,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

## 482.

Врз основа на членот 43 став 2 точка 5 од Уредбата за организацијата, послушањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), а во врска со чл. 12 и 13 од Спогодбата за поштенската служба меѓу Федеративна Народна Република Југославија и Романската Народна Република, донесувам

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ПОШТЕНСКАТА ТАРИФА ЗА ПИСМОНОСНИ ПРАТКИ И ВРЕДНОСНИ ПИСМА ВО СООБРАКАЈОТ МЕЃУ ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И РОМАНСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА**

I. Поштенската тарифа во сообраќајот меѓу Федеративна Народна Република Југославија и Романската Народна Република изнесува, и тоа за:

## 1. Писма

до 20 грама	динари	25
за секои натамошни 20 грама или дел од оваа тежина		15

## 2. Дописни картички

отворени	динари	15
со одговор		30

## 3. Печатени работи

до 50 грама	динари	7
за секои натамошни 50 грама или дел од оваа тежина		4

## 4. Стоковни мостри

до 50 грама	динари	7
за секои натамошни 50 грама или дел од оваа тежина		4

## 5. Деловни карти

до 50 грама	динари	7
за секои натамошни 50 грама или дел од оваа тежина		4
најмала поштарина		20

## 6. Мали колети

за секои 50 грама или дел од оваа тежина	динари	7
најмала поштарина		45

## 7. Пратки „Звучна пошта“

до 20 грама	динари	15
преку 20 до 40 грама		25
преку 40 до 60 грама		40

## 8. Вредносни писма

За вредносни писма се наплатува поштарина според тежината, што ѝ одговара на поштарината за препорачано писмо од соодветна тежина, и поштарина според вредноста, што ѝ одговара на таксата за вредносни писма во меѓународниот сообраќај.

II. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Генерална дирекција на поштите, телеграфите и телефоните

Бр. 7696  
14 август 1956 година  
Белград

Го застапува  
Генералниот директор  
Помошник,  
Владимир Шенк, с. р.

## 483.

Врз основа на членот 43 став 2 точка 5 од Уредбата за организацијата, послушањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53) а во врска со чл. 8 и 14 од Спогодбата за службата на поштите и телекомуникациите меѓу Федеративна Народна Република Југославија и Народна Република Бугарија, донесувам

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ПОШТЕНСКАТА ТАРИФА ЗА ПИСМОНОСНИ ПРАТКИ И ВРЕДНОСНИ ПИСМА ВО СООБРАКАЈОТ МЕЃУ ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НАРОДНА РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА**

I. Поштенската тарифа во сообраќајот меѓу Федеративна Народна Република Југославија и Народна Република Бугарија изнесува, и тоа за:

## 1. Писма

до 20 грама	динари	25
за секои натамошни 20 грама или дел од оваа тежина		15

## 2. Дописни картички

отворени	динари	15
со одговор		30

## 3. Печатени работи

до 50 грама	динари	7
за секои натамошни 50 грама или дел од оваа тежина		4

## 4. Стоковни мостри

до 50 грама	динари	7
за секои натамошни 50 грама или дел од оваа тежина		4

## 5. Деловни карти

до 50 грама	динари	7
за секои натамошни 50 грама или дел од оваа тежина		4
најмала поштарина		20

## 6. Мали колети

за секои 50 грама или дел од оваа тежина	динари	7
најмала поштарина		45

## 7. Пратки „Звучна пошта“

до 20 грама	динари	15
преку 20 до 40 грама		25
преку 40 до 60 грама		40

## 8. Весници и списанија

За весници и списанија се применува тарифата за внатрешниот сообраќај.

## 9. Вредносни писма

За вредносни писма се наплатува поштарина според тежината, што ѝ одговара на поштарината за препорачано писмо од соодветна тежина, и поштарина според вредноста, што ѝ одговара на таксата за вредносни писма во меѓународниот сообраќај.

II. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Генерална дирекција на поштите, телеграфите и телефоните

Бр. 8427  
14 јули 1956 година  
Белград

Го застапува  
Генералниот директор  
Помошник,  
Владимир Шенк, с. р.

484.

Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од Уредбата за организацијата, послувањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), донесувам

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА СЕРИЈА ПРИГОДНИ ПОШТЕНСКИ МАРКИ СО МОТИВИ ОД ЈАДРАНСКАТА ФАУНА

На 10 септември 1956 година ќе се пушти во оптек серија пригодни поштенски марки со мотиви од јадранската фауна.

Серијата на овие марки има 9 вредности со следните мотиви, во следните бои:

- 1) од 10 динари, морско коњче — зелена, маслиностокафеава и црнокафеава;
- 2) од 15 динари, аргонаут — отвореноултрамарин, сива, јоргованесторужичеста и црна;
- 3) од 20 динари, јастог — сина, пурпурна, карминска, оскераста и кафеавокарминска;
- 4) од 25 динари, риба кнез — виолетносина, темнозелена, карминска, кафеавопортокалеста и црна;
- 5) од 30 динари, риба пирак — тиркизносива, кестеностокафеава, жолтокафеава и сивовиолетна;
- 6) од 35 динари, риба барбун — темносивозелена, портокалестокафеава, жолта и карминска;
- 7) од 50 динари, риба шкрпина — црносива, темнокарминска, портокалестојолта и јоргованеста;
- 8) од 70 динари, риба фиџа — сивозелена, сиво-виолетова, сивојоргованеста и жолтопортокалеста;
- 9) од 100 динари, јадрански ковач — ултрамарин, сивозелена, лимонеста и карминскокафеава.

На сите марки под мотивот напечатено е „Југославија“, и тоа наизменично: на едната со латиница, на другата со кирилица. Називот на рибата напечатен е на секоја марка на латински јазик. Ознаките на вредноста се напечатени во разни агли од марката.

Овие марки ќе бидат во продажба кај сите поголеми пошти до потрошувањето, а за франкирање на поштенски пратки ќе важат до 31 декември 1957 година заклучно.

Генерална дирекција на поштите, телеграфите и телефоните

Бр. 8660  
16 август 1956 година  
Белград

Заменик  
на Генералниот директор,  
Владимир Шеник, с. р.

485.

Врз основа на членот 3 став 3 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55), Сојузната надворешнотрговска комора и Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ, со потврда од сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет и со согласност од Комитетот за надворешна трговија, пропишуваат

## П РА В И Л Н И К

## ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ДОБИТОКОТ ЗА КОЛЕЊЕ НАМЕНЕТ ЗА ИЗВОЗ

## Член 1

Во Правилникот за квалитетот на добитокот за колење наменет за извоз („Службен лист на

ФНРЈ“, бр. 32/56) членот 13 се менува така што да гласи:

„Биковите за колење наменети за извоз, според квалитетот можат да бидат: од I-ва, II-ра и III-та класа.“

## Член 2

Во членот 15 се додава нов член 15а, кој гласи:

## „III-та класа

Во III-та класа спаѓаат биковите-стари над четири години, излачени од приплод. Второразредна колбасичарска стока.

Тежината најмалку 500 кг.

Рандманот најмалку 45% од живата тежина.“

## Член 3

Членот 16 се менува така што да гласи:

„Воловите за колење наменети за извоз, според квалитетот можат да бидат: од I-ва А класа, I-ва класа, II-ра класа и III-та класа.“

## Член 4

Во членот 19 се додава нов член 19а, кој гласи:

## „III-та класа

Во III-та класа спаѓаат неогените волови од неограничена возраст, исфрлени од употреба за работа, груби и коскеливи.

Тежината најмалку 400 кг.

Рандманот најмалку 45% од живата тежина.“

## Член 5

Членот 20 се менува така што да гласи:

„Кравите за колење наменети за извоз, според квалитетот можат да бидат: од I-ва класа, II-ра класа и III-та класа.“

## Член 6

Во членот 21 последниот став се менува и гласи:

„Рандманот најмалку 55% од живата тежина.“

## Член 7

Во членот 22 се додава нов член 22а, кој гласи:

## „III-та класа

Во III-та класа спаѓаат старите, измолзани и од приплод издани крави со неограничена старост и неогени. Колбасичарска стока.

Тежината неограничена.

Рандманот најмалку 45% од живата тежина.“

## Член 8

Членот 23 се менува така што да гласи:

„Говедата за колење од пасмината „буше“ наменети за извоз (еднобојни говеда) и мелезите во типот „буше“, со тежина најмногу до 450 кг, според квалитетот можат да бидат: од II-ра класа и III-та класа.“

## Член 9

Во членот 24 се додава нов член 24а, кој гласи:

## „III-та класа

Во III-та класа спаѓаат воловите и биковите со тежина до 350 кг, како и кравите, со неограничена старост, со тежина до 300 кг, со добро месо, со груб и послаб бубрежник.

Рандманот најмалку 45% од живата тежина.“

## Член 10

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 28264  
25 август 1956 година  
Белград

Сојуз на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ  
Претседател  
на Управниот одбор,  
Иван Буковиќ, с. р.

Сојузна надворешнотрговска комора  
Претседател на  
Управниот одбор,  
Руди Колак, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за надоместокот (регресот) при купувањето на вештачки губриња и средства за заштита на растенијата за потребите на селското стопанство, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/56, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

### ИСПРАВКА

#### НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТОКОТ (РЕГРЕСОТ) ПРИ КУПУВАЊЕТО НА ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

1. Во точката II под 1f) наместо ознаката на нитрофоскалот (ERK) треба да стои (NPK).

2. Во точката V под 1в) и под 2а) наместо HGN треба да стои HCN.

3. Во точката V под 1f) наместо 57% треба да стои 75%.

Од Сојузниот извршен совет, 3 август 1956 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/56) се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

### ИСПРАВКА

#### НА СПИСОКОТ НА ХЕМИСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ Е ИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Под бр. 1 наместо: „Absorbierte blausäure HCN“, треба да стои: „Absorbierte Blausäure HCN“;

2. Под бр. 7 наместо: „Согомор О—50“, треба да стои: „Когомор О—50“

Од Сојузната управа за заштита на растенијата, 15 август 1956 година, Белград.

## УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува

### УКАЗ

#### ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИОТ И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО ВЕЛИКА БРИТАНИЈА

I

Се отповикува

Владимир Велебит од должноста на извонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Велика Британија.

II

Се назначува

Иво Вејвода, досегашен извонреден и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Чехословачка, за извонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Велика Британија.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 15

20 август 1956 година

Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

## ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

### СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 24 од 26 мај 1956 година објавува:

**Правилник** за исклучително сечење на борови стебла во шуми пред смоларење;

**Правилник** за едногодишните планови за сечење во задружните и приватните шуми;

**Правилник** за едногодишните планови за сечење во општинските шуми;

**Правилник** за полагање на дипломскиот испит во средните земјоделски и средните шумарски училишта.

Во бројот 25 од 2 јуни 1956 година објавува:

**Одлука** за определување процент од годишниот износ на данокот на доход и на општинскиот локален данок на приходи од селското стопанство кој има да се наплатува во текот на 1956 година;

**Одлука** за определување височина на процентот кој на име трошоци на управата, на одржувањето и на амортизацијата на зградите ќе се одбива при утврдувањето на даночната основица од бруто приходот на зградите;

**Решение** за спојување на Институтот за екологија и биогеографија и Институтот за физиологија, развиток, генетика и селекција;

**Решение** за преземање правата на оснивач на одделни социјални установи.

Во бројот 26 од 7 јуни 1956 година објавува:

**Уредба** за укинување на самостојни републички управи;

**Одлука** за престанок со работа на укинатите и за отпочнување со работа на републичките совети и органи на управата утврдени со Законот за органите на управата во Народна Република Србија;

**Одлука** за рокот и начинот на ускладување организацијата на советите и органите на управата на автономните единици и на народните одбори со одредбите на Законот за органите на управата во Народна Република Србија;

**Наредба** за признавање стручни испити на работниците запослени во угостителски претпријатија и дуќани;

**Правилник** за приемот на ученици во почетниот клас на средни стручни училишта, на стручни училишта со практична обука и на средни училишта за општо образование;

**Правилник** за техничките и здравствено-техничките услови на изградбата, за уредите и опремата на работните простории на угостителските претпријатија и дуќани;

**Упатство** за колаудација и евиденција на работите на обновување на шумите;

**Упатство** за пописот на сите земјишта и деградирани шуми чие пошумување односно мелиорација е извршена од 1945 до 1 јануари 1956 година.

Во бројот 27 од 9 јуни 1956 година објавува:

**Одлука** за уважување на оставката и за определување дополнителни избори за упразнетото место на народниот пратеник на Републичкиот собор на Народната скупштина на Народна Република Србија;

**Одлука** за тарифата на надоместите за експлоатацијата на земјишта;

**Одлука** за планот на расходите на републичкиот фонд за превентивна здравствена заштита;

**Одлука** за покривање вишоците на расходите над приходите на околиците заводи за социјално осигурување настанати во 1955 година;

**Одлука** за надоместок на трошоците за здравствена заштита на околиците заводи за социјално осигурување;

Исправка на Законот за органите на управата во Народна Република Србија.

Во бројот 28 од 16 јуни 1956 година објавува:

Одлука за називите и класификацијата на социјалните установи;

Решение за оснивање Завод за потешко умно заостанати машки деца во Велики Половац;

Правилник за полагање на дипломскиот испит во учителско-домаќинските училишта;

Упатство за почеток на работата на Околинскиот суд во Жабари и за пренесување работите на истиот;

Исправка на Правилникот за работа на Народната скупштина на Народна Република Србија;

Исправка на Правилникот за работа на Републичкиот собор на Народната скупштина на Народна Република Србија;

Исправка на Правилникот за работа на Соборот на производителите на Народната скупштина на Народна Република Србија;

Исправка на Законот за рибарството.

#### НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“, службени лист Народне Републике Хрватске, во бројот 28 од 31 мај 1956 година објавуваат:

Одлука за тарифата на надоместоците за експроприраните земјишта во 1955 година.

Во бројот 29 од 7 јуни 1956 година објавуваат:

Уредба за надоместоците на судиите-протојници;

Уредба за оснивање Центар за заштита на мајките и децата на Народна Република Хрватска.

Во бројот 30 од 14 јуни 1956 година нема службен дел.

Во бројот 31 од 18 јуни 1956 година објавуваат:

Наредба за занаетчиските дејности што се сметаат сродни односно што меѓусебно се дополнуваат.

#### УРАДНИ ЛИСТ ЛЈУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Лјудске Републике Словеније“ во бројот 16 од 24 мај 1956 година објавува:

Уредба за оснивање на Заводот за проучување на школството;

Одлука за начинот на состав на новите републички совети;

Одлука за определување установи и организации што избираат членови во републичките совети;

Одлука за оквирните норми на општинскиот данок на промет;

Одлука за највисоките норми на туристичката такса во Народна Република Словенија;

Решение за именување државен секретар за финансии на НРС;

Решение за именување претседатели на републичките совети;

Решение за разрешување и именување на претседателот на Комисијата за физичка култура на НРС;

Решение за именување на потсекретари на државните секретаријати на НРС, на секретари во секретаријатите на Извршниот совет на НРС, на секретари во републичките совети и на советници во Извршниот совет на НРС;

Решение за оснивање Управа на житните сили како установа со самостојно финансирање;

Решение за оснивање интернат на Вишата домаќинска школа во Гробље;

Решение за оснивање школско стопанство на Вишата домаќинска школа во Гробље;

Правилник за надоместок на патните трошоци за судски службени патувања што се вршат во интерес и на трошок на странките;

Правилник за измена на Правилникот за полагање мајсторски испити;

Правилник за ловните чувари;

Наредба за измени и дополненија на Наредбата за фронтовите на здравствените установи со самостојно финансирање;

Наредба за задолжително лекување на туберкулозните болии.

Во бројот 17 од 31 мај 1956 година објавува:

Одлука за доделување субвенции на општествените организации и друштва;

Решение за разрешување и именување на претседателот на управниот одбор на Народната банка на ФНРЈ — Централна за НР Словенија;

Решение за разрешување и именување член на управниот одбор на Народната банка на ФНРЈ — Централна за НР Словенија;

Упатство за заштитните средства и за работната облека на персоналот во здравствените установи.

Во бројот 18 од 5 јуни 1956 година објавува:

Уредба за извршување на Законот за проширување уставот, законите и другите правни прописи на Народна Република Словенија на кооперското подрачје;

Уредба за измени на Уредбата за распределба и откажување на ставови;

Одлука за ново определување бројот на судиите при околинските судови во Народна Република Словенија;

Решение за именување дополнителни членови во управниот одбор на Кидричевиот фонд;

Решение за именување претседател и членови на управниот одбор на Прешерновиот фонд;

Решение за именување претседател и членови на управниот одбор на установата со самостојно финансирање „Господарско разставишче“;

Објава од Републиката изборна комисија на НР Словенија за потврдата на кандидатурата за избор на народен пратеник во Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Словенија;

Објава од Републиката изборна комисија на НРС за потврда на кандидатурата за избор на народен пратеник во Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Словенија.

Во бројот 19 од 14 јуни 1956 година објавува само одлуки од народни одбори.

Во бројот 20 од 21 јуни 1956 година објавува:

Уредба за измени и дополнувања на Уредбата за организацијата и работата на Извршниот совет и Народното собрание на Народна Република Словенија;

Одлука за определување процентот од оној дел од добивката на градежните и монтажните претпријатија, претпријатијата за експлоатација на шумите и на претпријатијата за истражувачки работи кој влегува во општествениот инвестиционен фонд на околицата во која претпријатието има свое селиште;

Објава за резултатот на дополнителните избори за Републичкиот совет на Народното собрание на Народна Република Словенија во 113 изборна единица;

Објава за резултатот на дополнителните избори за Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Словенија во 46 изборна единица;

Исправка на Правилникот за измени на Правилникот за полагање мајсторски испити.

### СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 9 од 8 мај 1956 година објавува:

Указ за прогласување на Законот за органите на управата во НР БиХ;

Одлука за можноста повторно да се изберат за изворедни професори и доценти лица што не ги исполнуваат условите за тие звања;

Решение за преставок на работата на Економскиот институт во Сараево;

Решение за поништување на Решението на Народниот одбор на бившата Околија сребреничка во Братунац за оснивање испитна комисија за полагање испити за занаетчиски мајстор;

Наредба за организација и спроведување на мерките со цел на спречување на сточните зарази во 1956 година;

Правилник за оснивањето, организацијата и работата на двегодишните основни училишта за возрастни;

Наредба за определување подрачја на испитните комисији за полагање испити за квалифицирани и висококвалифицирани возачи на моторни возила што со стручната опрема се здобиле преку практична работа;

Решение за измени во составот на Околицката изборна комисија за избирање одборници во народните одбори на подрачјето на околицјата Бања Лука;

Решение на Изборната комисија на НР БиХ за распишување повторни избори за избирање народен пратеник во Соборот на производителите на Народното собрание на НР БиХ;

Измени во Списокот на постојаните судски толкувачи.

Во бројот 10 од 10 мај 1956 година објавува:

Указ за прогласување на Општествениот план на НР БиХ за 1956 година;

Указ за прогласување на буџетот на НР БиХ за 1956 година;

### СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 11 од 12 мај 1956 година објавува:

Одлука за утврдување престанок на пратенички мандат и за одредување дополнителни избори за упразнетото место на народен пратеник на Соборот на производителите на Народното собрание на НРМ во производителната група индустрија, трговија и занаетчиство во изборната околица Тетовска II;

Решение за оснивање Завод за рехабилитација на лица со физички дефекти;

Решение за прогласување Заводот за трансфузија на крв во Скопје за установа со самостојно финансирање;

Решение за прогласување Болницата за душевно болни во Бардовци — Скопска околица за установа со самостојно финансирање;

Решение за оснивање училишта за болничари;

Правила за изменување на Правилата на Земјоделскиот испитателен институт во Скопје;

Одлука за отпочнување со работа на Околицкиот суд во Струга;

Одлука за одредување рок за довршување работите околу заменувањето и издавањето на работни книшки;

Решение за распишување дополнителни избори за избор на народен пратеник на Соборот на производителите во групата индустрија, трговија и занаетчиство во изборната околица Тетовска II;

Решение за одобрување оснивањето и работата на Друштвото за техника на заварувањето на НР Македонија;

Решение за одобрување оснивањето и работата на Друштвото за заштита на материјалот на НР Македонија;

Исправка на Општествениот план на Народна Република Македонија за 1955 година.

Во бројот 12 од 19 мај 1956 година објавува:

Општествен план на НР Македонија за 1956 година;

Закон за буџетот на НР Македонија (Републичкиот буџет) за 1956 година;

Закон за завршната сметка по буџетот на НР Македонија за 1954 година;

Објава за потврдување кандидатура за дополнителните избори за народен пратеник.

### СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 7 од 28 април 1956 година објавува:

Одлука за нормите на данокот на доход за 1956 година;

Одлука за количините на вино и ракија што можат да се трошат во домаќинствата без плаќање данок на промет;

Одлука за измени на Одлуката за определување граници до кои можат да се пропишуваат општински такси и данок на промет.

Во бројот 8 од 5 мај 1956 година објавува:

Решение за измени и дополнења на Решението за оснивање Станицата за овоштарство во Бијело Поље;

Решение за оснивање на културно-уметничката пословница како установа со самостојно финансирање;

Решение за оснивање Центарот за културно-просветен филм како установа со самостојно финансирање;

Програма на стручниот дел на испитот за квалифицирани работници од транспортната струка.

Во бројот 9 од 10 мај 1956 година објавува:

Општествен план на Народна Република Црна Гора за 1956 година;

Закон за буџетот на Народна Република Црна Гора (Републичкиот буџет) за 1956 година;

**Закон** за органите на управата во НР Црна Гора;

**Одлука** за временото финансирање на НР Црна Гора за април 1956 година;

**Одлука** за одредување постоток од годишниот износ на данокот на доход што има да се наплати во II, III и IV тримесечје 1956 година.

Во бројот 10 од 22 мај 1956 година објавува:

**Закон** за задолжително запишување и праќање деца во училишта за осумгодишно школување;

**Закон** за Вишната педагошка школа;

**Закон** за измени и дополненија на Законот за шумите;

**Закон** за завршната сметка на НР Црна Гора;

**Одлука** за определување бројот на судиите во Окружниот суд Бијело Поље и за разрешување и избор на судиите во Окружниот суд во Бијело Поље и во Окружниот суд Титоград;

**Одлука** за определување бројот на судиите, за разрешување на претседателот и за избирање претседател и судија во Окружниот стопански суд во Титоград;

**Решение** за определување носител на кредитите за инвестициона изградба во електростопанството;

**Одлука** за определување височината на државните такси на воденици на потоци и реки и на хибридна лоза и за определување максималните износи на општинските такси што народните одбори на околните можат да ги заведуваат на бочви и на уљари;

**Решение** за измена и дополнење на Решението за определување подрачјето и за внатрешната организација и работењето на техничките секции за патишта.

Во бројот 11 од 5 јуни 1956 година објавува:

**Одлука** за престанок со работа на укинатите и за отпочнување со работа на основаните органи на управата на Народна Република Црна Гора;

**Одлука** за установување заеднички Секретаријат на Советот за народно здравје и на Советот за социјална заштита на Народна Република Црна Гора;

**Одлука** за органите на управување, начинот на управување и работење на републичкиот фонд за станбена изградба;

**Решение** за разрешување на државни секретари, на секретари во Извршниот совет и на секретари на Советот на Народна Република Црна Гора;

**Решение** за назначување на државни секретари, на државни потсекретари, на секретари во Извршниот совет и на секретари на Советот на Народна Република Црна Гора.

## СОДРЖИНА:

	Страна
481. Правилник за командните знамиња и пламенци и за ранговните знамиња во Југословенската воена морнарица — —	681
482. Решение за поштенската тарифа за писмени пратки и вредносни писма во сообраќајот меѓу Федеративна Народна Република Југославија и Романската Народна Република — — — — —	683
483. Решение за поштенската тарифа за писмоносни и вредносни писма во сообраќајот меѓу Федеративна Народна Република Југославија и Народна Република Бугарија — — — — —	683
484. Решение за пуштање во оптек на серија пригодни поштенски марки со мотиви од јадранската фауна — — — — —	684
485. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за квалитетот на добитокот за колење наменет за извоз — — —	684
Исправка на Одлуката за надоместокот (регресот) при купувањето на вештачки губриња и средства за заштита на растенијата за потребите на селското стопанство	685
Исправка на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија — — —	685

## ВНИМАНИЕ ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“

Со Решението на Сојузниот извршен совет бр. 2012 од 11 мај 1956 година, годишната претплата на „Службен лист на ФНРЈ“ за 1956 година зголемена е од 1200 на 1500 динари.

Повторно се покануваат претплатниците разликата од 300 дин. за по еден примерок да ја дозначат на жиро сметката на „Службен лист на ФНРЈ“ — Белград, бр. 1032-Т-220.

Им се обрнува внимание на претплатниците да ја положат доплатата најдоцна до 15 септември 1956 година, во спротивно ќе им биде запрено отпремањето на листот од 1 октомври 1956 година.

Одделение за претплата  
на „Службен лист на ФНРЈ“  
Белград, Кр. Марка 9 — телефон 26-267

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ“ — новинско-издавачко претпријатие — Белград, Улица Краљевиќа Марка бр. 9. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Краљевиќа Марка бр. 9. Печат на Белградскиот графички завод, Белград